

Декларацијата која ја понуди Антонио Милошоски и која би требало да се потпише до крајот на февруари, би подразбирала пријателство, добрососедство и интензивирање на билатералните контакти меѓу двете држави, но во сè ова зачудува македонската идеја за формирање заеднички комитет за историја и образование. Па, затоа прашање е каква историја би понудил тој комитет кога ние Македонците имаме своја историја, односно дилемата е дали поради грчки притисоци ќе треба и неа да ја менуваме.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Наместо пишан документ во кој би бил потврден ставот на државниот врв дека нема намера да прави никакви отстапки од уставното име на нашата држава, шефот на македонската дипломатија, Антонио Милошоски, понуди декларација во која се потенцира дека Македонија нема никакви територијални претензии кон Грција. За ова навистина и немаше потреба, зашто тоа е нешто што веќе одамна го знае и нашиот јужен сосед. Сепак, манипулира со светот и од петни жили се обидува по секоја цена да го убеди дека ние ќе сме посегнале по територија, која де факто до 1913 година беше македонска. Но, изреката вели "кој си ја има мувата на капата си вика иш", па токму затоа е и тој страв кај Грците дека ние Македонците ќе си го бараме своето. Сепак, зачудува и тоа што во таа "борба" за нашето, ние на некој начин како да подлегнуваме на ваквиот нивен страв, па иницијативите кои ги преземаме личат на тоа дека се правдаме за нешто за што воопшто не сме погрешиле. Картите од секогаш биле на наша страна, но проблемот бил во тоа што не умеевме да ги искористиме. Па, затоа Грција, навикната на македонската линија на помал отпор, не се откажува од обидите да нè присилува да го промениме не само името, туку и историјата.

Имено, Декларацијата која би требало да се потпише до крајот на февруари, би подразбирала пријателство, добрососедство и интензивирање на билатералните контакти меѓу двете држави, но во сè ова зачудува македонската идеја за формирање заеднички комитет за историја и образование. Па, затоа прашање е каква историја би понудил тој комитет кога ние Македонците имаме своја историја, односно дилемата е дали поради грчките притисоци ќе треба и неа да ја менуваме.



ГРЦИЈА НЕ СЕ СОГЛАСУВА СО МАКЕДОНИЈА ДЕКА ИМ

БИЛЈАНА ПЛАТНО А МИЛОШОСКИ ДЕКЛАРАЦИЈА ДЕЛЕСЕ

ЌЕ НИ СУДАТ ГЕНЕРАЦИЈИТЕ

Од каде идејата за вакво нешто? Дали можеби инспирацијата за тоа дојде од изјавата на грчкиот преговарач Адамантиос Василакис, кој пред два заамине на преговорите во Охрид, два дена во Скопје беше на консултации со грчката амбасадорка Пападопулу. Какви совети му даде, односно какви инструкции таа доби од матичната држава? Василакис, изјави: "Без меѓусебно наметнување ставови, со историјата зад нас, да се обидеме да најдеме решение за името прифатливо за двете земји. Сакам да верувам дека до крај треба напорно да работиме за да најдеме некое решение кое, како што реков, ќе биде позитивно за двете страни, бидејќи сме соседи и треба да се стремиме да најдеме некое решение дури и заборавајќи ја историјата. Треба да видиме каква ќе биде иднината".

Но, каков народ ќе бидеме ние ако немаме сопствена историја? Ни советуваат да сме го забравеле минатото и да живееме за иднината. Има ли иднина без минато? Можеби ќе сакаат и да нè збришат како народ. Но, не смееме да го забораваме минатото за кое со векови се бореа нашите предци! Доколку тоа го направиме ќе ни судат генерациите кои

ќе дојдат по нас.

Зошто сите недобронамерници дискутираат за историјата? Дали можеби затоа што во неа има поинакви податоци кои се во интерес на Македонија и на Македонците, па токму затоа сакаат и да ги скријат. Доколку, пак, на сè ова се додаде и проектот на Институтот за отворено општество Македонија и на Центарот за демократија и помирување во Југоисточна Европа - средношколците од земјите во Југоисточна Европа да учат заедничка историја за нациите и за државите од регионот, за Отоманската империја, Балканските војни и за Втората светска војна, тогаш навистина ни нема спас. Овие историски читанки ќе треба да им помогнат на учениците сами да извлечат заклучоци, со што би се избегнало, како што е наведено во проектот, "наметнатото и еднострано толкување на историјата".

Но, каде се фактите во сè ова? Не може кој како ќе стигне да го толкува нашето национално минато. Па, ние имаме своја вековна историја, а освен тоа ги знаеме и претензиите на соседите кои, за жал, не само што биле присутни во минатото, туку присутни се и денес. Тоа секојдневно се потврдува во потезите кои тие ги прават - Грците не ни го признаваат името, Бугарите нацијата, Србите Црквата итн. Тоа значи дека барем засега не може да се зборува за некакво балансирање на сметките, зашто во таков случај само Македонија би била принудена, во интерес на мирот, да прави отстапки. Дека е така се потврди во изминатиот

И НУДАТ ИДНИНА БЕЗ ИСТОРИЈА?



ЕТО Е БИЛАТЕРАЛЕН ПРОБЛЕМ

БЕЛЕШЕ,

период. Отстапки кон Албанците, отстапки за името, знамето...

За среќа, последниот предлог на посредникот Метју Нимиц, Македонија да прифати посебно име за меѓународна комуникација, веднаш беше отфрлен од македонската страна.

И немаше потреба да ја слушнеме изјавата на грчката шефица на дипломатијата, Дора Бакојани, дадена на грчката телевизија "Нет", дека "Скопје се движи по лизгав пат".

За жал, навистина е така, но да се надеваме дека на овој лизгав пат барем сега ќе бидеме цврсти, односно лизгањето ќе му го препуштиме на некој друг. Но, и дека ќе останеме доследни на она што го изјави и Милошоски:

"Македонија е на став дека проблемот со името е билатерално прашање и дека двојната формула е единствено прифатливо решение, односно уставното име за меѓународна употреба и сложено име за комуникација со Грција".

"РАЗГОВОР НА ГЛУВИ"

Меѓутоа, и на новите идеи и иницијативи од македонскиот преговарачки тим Грција настапува со сериозни резерви, истакнувајќи го како клучно прашањето за името. Неофицијално ги комен-

тирале како "разговор на глуви" и не прифаќале ништо освен сложено име, во кое ќе го има зборот Македонија и географска одредница.

Сепак, официјалната изјава на Василиакис е:

"ГЈРМ даде неколку предлози, за кои мислам дека се корисни, но не мислам дека треба да се прави разлика меѓу мерките за градење доверба и за името. Тие одат заедно. Ако најдеме решение за името ќе биде полесно да одиме напред. Важно е дека двете страни изразија желба за добри односи и соработка за сите прашања и мислам дека лидерството на земјата ќе го разгледа предлогот на Грција и да се надеваме дека брзо ќе најдеме решение за да одиме напред".

Зошто толкава разлика меѓу официјалните и неофицијалните коментари? Дали официјалните изјави се само колку Грците да покажат пред меѓународниот фактор дека се заинтересирани за надминување на спорот? Доколку е така, тогаш потребни се отстапки и од нивна страна. Сепак, дискутабилно е дали потегот на Атина за сложено име навистина бил циновски, како што го нарекуваат, бидејќи како што вели и македонскиот преговарач, Никола Димитров, и привремената референца е сложено име кое го содржи зборот Македонија.

"Би сакал да кажам дека грчката влада направи гигантски исчекор од позицијата во минатото и се надевам дека Вашето раководство тоа ќе го разгледа многу внимателно и многу позитивно, затоа што не станува збор за билатерално прашање, туку за прашање кое е поврзано со безбедноста и со мирниот соживот во регионот, а се надевам дека по состанокот во Охрид и по средбата во Атина ќе можеме да најдеме решение кое ќе биде позитивно за двете страни, бидејќи она што е важно е едни на други да не си ги наметнуваме гледиштата, туку да изнајдеме решение кое ќе биде многу позитивно за двете страни", вели Василиакис.

"За нас нова е одлуката да не ѝ се дозволи на Македонија, дури и под референцата, влез во меѓународни организации. Промена на политиката од минатото. Тоа го комплицира процесот", изјави Димитров.

Според него, со оглед дека само Грција има проблеми со името, се работи за билатерален проблем, а одлуката на Македонија да бидеме флексибилни за билатерално име е нова отстапка од македонска страна, по онаа со Уставот и со знамето. Но, сепак македонската страна

е посветена на процесот, фокусирана на решение, бидејќи, како што потенцираше Димитров, се работи за македонскиот идентитет и стабилност.

Посредникот во преговорите, Метју Нимиц, вели дека е позната позицијата на македонската влада, дека е задоволен од конструктивниот став за односите со јужниот сосед, но и дека решавањето на проблемите може целосно да ги трансформира односите меѓу двете земји, кои би биле блиски и политички и економски, но и од аспект на односите меѓу двата народа.

Сепак, се потврди дека преговорите во владината вила во Охрид не дадоа некои конкретни резултати, а и Нимиц потврди дека не бил изнесен никаков предлог за името. По првата ваква средба надвор од Њујорк за неколку седмици се очекува нова средба во Атина на која домаќин ќе биде Дора Бакојани.

Но, останува дилемата дали Грција ќе стави вето за нашиот прием во НАТО? Грчкиот преговарач Василиакис демантира дека Грција се заканила со вето за Македонија доколку не се најде решение за името и рече дека за влез во Алијансата има критериуми кои треба да се исполнат. Инсистирањето спорот да се реши два месеца пред Самитот на НАТО, за него е чиста коинциденција, бидејќи сега било време за решавање на проблемот.

Државно владиниот врв сè уште не разговарал за варијантата Б, доколку Грција не го послуша Вашингтон и навистина стави вето на влезот на Македонија во НАТО.

Од кабинетите на Црвенковски и на Груевски повторуваат дека нема никакви разлики кога е во прашање името. Македонија останува на ставот за двојната формула и од таа позиција нема да се пушти, дури и ако поради тоа Македонија не добие покана за НАТО во април.

Сепак, весникот "Елефтеротипија" предвидува дека доколку има можност да се најде решение за името, тоа мора да се случи најдоцна до 6 март, кога во Брисел ќе се разгледува Извештајот за македонскиот напредок кон НАТО. Во спротивно, според грчките медиуми, грчката влада која пред парламентарните избори влезе во крајно негативна реторика за името на северниот сосед, ќе мора да го зачува достоинството и пред грчката јавност да ги спроведе заканиите за вето. Засега никој ниту во Атина, ниту во Скопје не сака јавно да коментира што ќе се случи доколку Грција навистина стави вето.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT

MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION.
BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATATI POTREBI.
RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE
EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT I
EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA



Büro Makedonija Tel. 048 / 473 315 Mob. 070 / 711 788	Büro Stuttgart Tel. 0711 / 8 17 78 72 Fax 0711 / 8 17 78 73 Mob. 0171 / 5 46 32 20 0172 / 7 62 20 49
--	---

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de